

Апстракт

Годините на глобализација предизвикаа правилата и процедурите на трговската размена во рамките на Светската трговска организација главно да се однесуваат на отстранување на царинските и нецаринските бариери во трговската размена. Дополнително на отстранувањето на овие бариери меѓународната трговија е обременета со други видови на бариери, кои се административни и силно влијаат врз протокот на стоки. Токму заради тоа што тие бариери ја отежнуваат меѓународната трговија, и предизвикуваат значајни загуби за економијата, фокусот на овој труд ќе даде куса анализа на еден од сегментите кој би ја подобрил трговската размена, а зависи од работењето на Царинската управа. Предмет на истражување на трудот се воведувањето на поедноставените царински постапки и фискалните ефекти од нивното користење во Македонија, со посебен акцент на примерот на земјоделските производи во Република Македонија. Еден аспект на анализа се однесува на ефектите по фискална основа (даноци, царини, акцизи, такси и други фискални давачки). Другиот е поврзан со реализација на други ефекти кои се однесуваат на сèкупното работење на надворешно-трговските субјекти. Тука пред сè, се анализира процесот на обезбедување поголема пазарна конкурентност и пристапност до странските пазари на компаниите кои имаат можност да ги користат поедноставените царински постапки.

Овој труд има за цел: (1) да ја докаже важноста и ефектите од примената на поедноставените царински постапки за целокупната економија на една држава, како преку зголемување на фискалните приходи и јакнење на националниот буџет, така и преку олеснување на надворешно-трговското работење на компаниите, а во насока на подобрување на нивната вкупна конкурентност и ефикасност. (2) Да се обиде да го согледа сегашниот фискален ефект од користење на поедноставените царински постапки, и да даде насоки за зголемување на користењето особено во земјоделскиот сектор.

Клучни зборови: поедноставени царински постапки, царинска управа, земјоделски производи, фискални приходи, редовни царински постапки

Abstract

The years of globalization have caused the rules and procedures of trade within the WTO primarily to relate on removing of customs and non-tariff barriers in trade. Additionally, removing of these barriers in international trade is burdened with other types of barriers, which are administrative and strongly affect on the flow of goods. Precisely because different barriers hindering international trade, and cause significant losses to the economy, the focus of this paper would try to give a brief analysis of one of the segments that improved trade and depends of operating of the Customs Administration.

The main subject of research of this paper is introduction of simplified customs procedures and fiscal effects of their use in Macedonia, with a special emphasis on the example of agricultural products in Macedonia.

One aspect of analysis are the effects of fiscal grounds (taxes, duties, excise duty and other fiscal charges). The other aspect is associated with the implementation of other effects related to overall operation of foreign trade entities. Here above all is analyzing the process of securing greater market competitiveness and access to foreign markets for companies that have the opportunity to use the simplified custom procedure.

This paper has a goal to: (1) to demonstrate the importance and effects of the implementation of simplified procedures for the overall country economy, both through increasing the fiscal revenue and strengthening the national budget and by facilitating the foreign trade operations of companies, and to improve their overall competitiveness and efficiency, (2) the research would try to perceive the current fiscal effect of using simplified procedures, and to provide guidance to increase their use especially in the agricultural sector.

Keywords: *simplified customs procedures, customs administration, agricultural products, fiscal income, regular customs procedures*

2.2. Анализа на односот помеѓу употребата на поедноставени и поизразитви царински постапки, според претпоставка и количината на земјоделски производи